

20131724258

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 28, член 54 став 1 точка 10 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013 и 145/2013), се додава нов член 21 –б кој гласи:

„Осигуреното лице кое не прави промена на избраниот лекар, може само да се одјави од избраниот лекар.

Осигуреното лице кое има електронска здравствена картичка верификацијата на одјавата ја врши кај избраниот лекар со дигитално потпишување на истата преку електронските здравствени картички на избраниот лекар и осигуреното лице.

Осигуреното лице кое нема електронска здравствена картичка, верификацијата на одјавата од избраниот лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со неговата електронска здравствена картичка.

Осигуреното лице кое има електронска здравствена картичка и е регистрирано на порталот на Фондот со корисничко име и лозинка, верификацијата на одјавата од избраниот лекар, истото ја врши со дигитално потпишување со својата електронска здравствена картичка.

Фондот по службена должност може да направи одјава на осигуреното лице од избраниот лекар, по констатирана злоупотреба на самиот избор.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17687/1
29 ноември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.